

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 185

14 јули 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2312. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19	2	2316. Одлука за дополнување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, за учество во командата на бригадата на југоисточна Европа - Сеебриг (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)	12
2313. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат	11	2317. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „SABER JUNCTION 20“ во Сојузна Република Германија.....	12
2314. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и извештајот за работењето на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем Злетовица-Пробиштип за 2019 година	11	2318. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговија со семенски материјал од тутун.....	13
2315. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа затвор Скопје - Скопје	12	2319. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	19
		2320. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање.....	19
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**2312.**

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19****Член 1**

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20 и 181/20), во член 1, став 1, во точката 8. по ставот 1, се додава нов став кој гласи:

„Може да се започне со активности и работа на базените со задолжително почитување на Протоколот за работа на базените во тек на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 39 и е составен дел на оваа одлука.

Во точката 9. во ставот 3, Прилогот број 7 – Протокол за отварање и работа на кафетерии од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 7, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Во точката 14. по ставот 4, се додава нов став кој гласи:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Министерството за надворешни работи, кој е даден во Прилог број 40 и се составен дел на оваа одлука.“.

Во точката 17. во ставот 1, Прилогот број 8 – Протокол за отварање и работа на угостителските објекти за исхрана од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 8, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

По точката 22. се додава нова точка 23. која гласи:

„23. Активностите, начинот на работа и условите поврзани со работата на плажите се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за работа на плажите во тек на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 41 и се составен дел на оваа одлука.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/30
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог број 7

ПРОТОКОЛ
за отворање и работа на кафетерии

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои може да седат.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.
6. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
7. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миеење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на пијалаци.
8. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по заминување на секоја тура на гости.
9. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
12. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.) во отворен и затворен дел од објектот.
13. Забрането организирање на музички настани во отворен и затворен дел од објектот.

Прилог број 8

ПРОТОКОЛ

за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.
6. Дозволен е максимален број на 12 лица на споени маси заедно со задолжително растојание помеѓу секој гостин од 1.5 метри.
7. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
8. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миенење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на храна.
9. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување на гостите од секоја маса.
10. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
- Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
12. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштемки и сл.) во отворен и затворен дел од објектот.
13. Забрането организирање на музички настани во отворен и затворен дел од објектот.

Прилог број 39

ПРОТОКОЛ**за работа на базените во тек на пандемија со COVID-19**

Заради спречување на пренесување и ширење на COVID -19 инфекција предизвикана од корона вирусот во базените, потребно е почитување на основните превентивни мерки:

- Задолжително носењето на лична заштитна опрема на лицето
- Одржување на физичка дистанца
- Често миене на рацете со вода и сапун најмалку 20 секунди или употреба на средство за дезинфекција на рацете на база на алкохол
- Редовно чистење и дезинфекција на средината

Пред влезот на објектот

1. Пред билетарниците да се обележи растојание (место за чекање) од 1,5-2 метри. Меѓу вработениот и посетителот да се обезбеди растојание од 1,5-2 метри или заштитна бариера. Да се препорача и практикува безконтактно плаќање со кредитни картички. Да се обезбеди и препорачува on-line купување на билети.
2. Пред влезот на објектот да се постави дезбарьера (подлога) за дезинфекција на сите посетители и да се обезбедени средство за дезинфекција на рацете со известување за посетителите за задолжителна дезинфекција на рацете при влегување.
3. Средство за дезинфекција на рацете да се постави пред влезот на сите простории во објектот.

Информирање на посетителите

4. На видливи места на влезот и во самиот објект да се постави информативно-едукативен материјал за посетителите во однос на почитување на превентивни мерки и начинот на однесување. Дополнително да се врши гласовно информирање за потсетување на сите посетители да се придржуваат кон препораките.

Користење на соблекувални

5. Користење на соблекувалните е дозволено по принцип еден посетител во една соблекувална со воспоставување на ред и незадржување од страна на назначени лица од редарска служба. Зачестено да се чистат и дезинфицираат соблекувалните на секои 2 часа (по потреба и почесто).

Влез во базенскиот дел

6. При влез во базенскиот дел, задолжително секој посетител да се иштушира и да помине преку хиперхлорирана дезбарьера за миене на нозете.
7. Сите вработени лица и посетителите до влегување во базенот задолжително да носат лична заштитна опрема на лицето што подразбира било каква форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата.
8. Одржување физичка дистанца меѓу вработените и посетителите од 1,5 – 2 метри вклучително и во базенските води.

9. Ограничување на бројот на посетители во објектот согласно квадратурата на објектот, максимум 15 посетители на 100 м² нето површина (вклучително и површината на базенот) или еден пливач на 7м² во базенот.
10. Задолжително да се одредат лица кои ќе го контролираат бројот на пливачи во базенот (согласно погоре наведениот норматив) и кои ќе го контролираат на спроведување на мерките.
11. Секој посетител треба да носи своја опрема и пешкири, не е дозволено користење на туѓа опрема.
12. На терасата на базенот се поставуваат лежалки на растојание од 1,5-2 метри. Секое лице задолжително да постави пешкир на лежалката пред да ја употреби. Лежалките се дезинфицираат после и пред користење на секој посетител.
13. Одржување на хигиенските услови на водата во базенот (хлорирањето) се врши на вообичаениот начин со максимално дозволени концентрации на хлор.

Санитарно-хигиенски мерки

14. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини.
15. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите (на секои 2 часа) со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Препораки за вработените

16. Вработените да се придржуваат кон препорачаните превентивни мерки.
Редовно да ја следат својата здравствена состојба и доколку развијат болест или симптоми на респираторна инфекција: покачена телесна температура, треска, кашлица, отежнато дишење не треба да доаѓаат на работа сè додека не се јават на својот матичен лекар.
Доколку вработениот имал близок контакт со потврден случај на COVID-19, задолжително да го извести својот претпоставен.

Евиденција на посетителите

17. Задолжително да се води евиденција за секој тренинг, организирана спортско-рекреативна активност или слободно користење на базенот од страна на граѓаните со цел полесно епидемиолошко следење во случај на појава на заразен со COVID-19. За секој посетител да се обезбеди податок за време и дата на посета/тренинг, име и презиме, телефонски број за контакт, име на тренерот/група/инструктор итн.

Угостителски услуги

18. Не се препорачува користење на угостителски услуги.

Препораки за безени во состав на хотелски капацитети

19. Во однос на отворените базените кои се во состав на хотелски капацитети се препорачува почитување на горенаведените препораки, со напомена користењето на базенот да биде дозволен само за гостите од хотелот.

Прилог број 40

ПРОТОКОЛ**за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија**

1. При влез на копнен граничен премин или граничен премин за воздушен сообраќај, за сите видови групни или индивидуални патувања, потребно е да се потпише изјава и во рок од три часа мора да биде напуштена територијата на државата.

Само при влез на копнен граничен премин, на релација ГП Деве Баир до ГП Кафасан и обратно, времетраењето на транзитот ќе биде дозволено до пет часа, до кога мора да биде напуштена територијата на државата.

2. Странските дипломати од Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина и акредитирани во Република Северна Македонија, како и членови на нивните семејства, како за влез во државата така и за транзит, не е потребно да приложуваат медицинска потврда од направен PCR тест.

Странските дипломати од Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои не се акредитирани во Република Северна Македонија туку во друга држава, како и членови на нивните семејства, при транзит не е потребно да приложуваат медицинска потврда од направен PCR тест, но треба да потпишат Изјава за транзит и во рок од три часа мора да ја напуштат територијата на државата.

3. Транзитот подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг, со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат.

4. Лицата кои транзитираат можат да ги користат услугите на постојните бензински станици кои се на нивната рута, но со задолжително почитување на сите протоколи на Министерството за здравство кои се во сила, со цел спречување на внесувањето и ширење на Коронавирусот COVID-19 и сите задолженија кои произлегуваат од истите.

Компаниите на бензинските станици се должни да спроведат засилени контроли и надзор над примената и почитување на мерките и надзор при спроведувањето на истите.

5. Губењето на Изјавата или непочитувањето на пропишаното време за транзит ќе има за последица лицата кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија да бидат упатени во државен карантин, со цел проверка на нивната здравствена состојба и можно времетраење до 14 дена.

6. Во функција на обезбедување на непречен транзит, се пополнува Изјава (во прилог на Протоколот) која странските државјани треба да ја пополнат на влез на територијата на Република Северна Македонија, Граничната полиција да ја завери, а која при излез треба корисникот да ја предаде на Граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот.

ИЗЈАВА

Јас, _____

со пасош број _____

и со возило со регистарски табlici број _____

изјавувам дека со мене има _____ патници (да се наведе бројот) и дека

за време на транзитирањето од _____

до _____ (да се наведат државите) ќе се придржувам на пропишаното време за транзит низ територијата на Република Северна Македонија во времетраењето кое е предвидено во Протоколот.

(3 часа _____ - означува претставник на МВР) или

(5 часа _____ - означува претставник на МВР),

нема да излегувам од потребната маршрута, се обврзувам задолжително да ја предадам Изјавата на излез од државата на претставникот на Граничната полиција (во спротивно може да следи упатување во државен карантин во времетраење до 14 дена) и ќе ги почитувам сите пропишани протоколи и мерки кои се во сила за спречување на внесувањето и ширење на Коронавирусот COVID-19, а кои се во согласност со стандардите и препораките на Светската здравствена организација.

Потпис на подносителот

Време на влегување _____

Заверка на службено лице од

Министерството за внатрешни работи

на Република Северна Македонија

Прилог број 41

ПРОТОКОЛ
за работа на плажите во тек на пандемија со COVID-19

Заради спречување на пренесување и ширење на COVID-19 инфекција предизвикана од корона вирусот на плажите, потребно е почитување на основните превентивни мерки:

- Задолжително носење на лична заштитна опрема на лицето
- Сите посетители и вработени да почитуваат физичка дистанца од 1,5-2 метри
- Често миене на рацете со вода и сапун најмалку 20 секунди или употреба на средство за дезинфекција на раце на база на алкохол
- Редовно чистење и дезинфекција на средината

Информирање на посетителите

На видливи места на влезот и на самата плажа да се постави информативно-едукативен материјал за посетителите во однос на почитување на основните превентивни мерки и начинот на однесување. Дополнително да се врши гласовно информирање за потсетување на сите посетители да се придржуваат кон препораките.

На плажата

1. Сите вработени лица и посетителите до влегување во вода задолжително да носат лична заштитна опрема на лицето што подразбира било каква форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата.
2. Да се обезбедат на достапни и видливи места средства за дезинфекција на рацете (на база на алкохол во концентрација од 60-70% или друго средство со декларирано вируцидно дејство согласно упатството на производителот).

Лежалки

3. Сите посетители и вработените лица на плажата да одржуваат физичка дистанца од 1,5 – 2 метри, вклучително и при престој во вода.
4. Ограничување на бројот на посетители на плажата согласно квадратурата, максимум 15 посетители на 100 м² нето површина.
5. Помеѓу индивидуалните чадори да се обезбеди минимално растојание од 4 метри, од кој секој чадор ќе обезбеди сенка за најмногу две лица – ова не се однесува на семејства со деца. Да се обезбеди растојание од 1,5-2 метри помеѓу лежалките поставени под соседни чадори. Лежалките задолжително да се дезинфицираат пред и после користењето на секој посетител. Секое лице задолжително да постави пешкир на лежалката пред да ја употреби.
6. Групни спортови (како одбојка на плажа) се забрануваат.
7. Задолжително да се одредат лица кои ќе го контролираат бројот на посетители (согласно погоре наведениот норматив) и спроведувањето на мерките.
8. На достапни места соодветно на просторот да се постават корпи за отпадоци со капак.

Санитарно-хигиенски мерки

9. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено чистење на тоалетите, на секои 2 часа (а по потреба и почесто) во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини. Задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства
- Ограничување на бројот на корисници на санитарните јазли согласно големината.

Препораки за вработените

10. Вработените да се придржуваат кон препорачаните превентивни мерки.
Редовно да ја следат својата здравствена состојба и доколку развијат болест или симптоми на респираторна инфекција: покачена телесна температура, треска, кашлица, отежнато дишење не треба да доаѓаат на работа сè додека не се јават на својот матичен лекар.
Доколку вработениот имал близок контакт со потврден случај на COVID-19, задолжително да го извести својот претпоставен.

Угостителски услуги

11. За користење на угостителски услуги се препорачува почитување на Протоколот за угостителска дејност во услови на пандемија со COVID-19.
Не се препорачува користење на гардероби на плажа!

2313.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат се дава на трајно користење без надомест недвижни ствари, зграда, кои се наоѓаат на ул „Борис Кидрич“ бр. 84 КП 1651 КО Тетово 1, запишана во Имотен лист број 111507, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 116 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 18 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 1 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 133 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 11 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П со внатрешна површина од 90 м²;

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда ХС со внатрешна површина од 3 м²;

- зграда 2, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 16 м²;

- зграда 3, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 16 м²;

- зграда 4, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м²;

- зграда 5, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м² и

- зграда 6, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4637/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2314.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2019 година бр.02-322/10 од 11.6.2020 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 11.6.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5891/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2315.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користење то на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Номенклатурен број	Количина
1.	Пумпа за вода SNK WP 20	5810-0000-0118-0	2
2.	Пумпа потопна за вода 2080 x 5009	5810-0000-0103-9	2
3.	Црево 2 x 20м	7720-0000-8943-0	2
4.	Црево пластично 650 со различна должина	7720-0000-8941-8	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со директорот на Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5927/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2316.

Врз основа на член 19 точка 5) од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија, бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА СТРАНКИ ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА УЧЕСТВО ВО КОМАНДАТА НА БРИГАДАТА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)**

1. Во Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, за учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа- СЕЕБРИГ (South East Europe Brigade – SEEBRIG), („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/20), во точката 1. по зборот „средства“, се става записка и се додаваат зборовите „воени моторни возила“.

2. Во точката 4. по зборот „средства“, се става записка и се додаваат зборовите „воените моторни возила“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6514/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2317.

Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „SABER JUNCTION 20“ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. За учество на вежбата „SABER JUNCTION 20“, која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во периодот од 28 јули 2020 година до 25 август 2020 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат вооружените сили на Соединетите Американски Држави, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7104/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2318.

Врз основа на член 8 став (10), (11) и (12), член 9 став (2), член 14 став (2), член 16 став (3), член 17 став (3), член 18 став (5) и член 20 став (3) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ТУТУН**

Член 1

Во Правилникот за трговија со семенски материјал за тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/08 и 68/14) во членот 1 зборовите: „семенските посеви“ се заменуваат со зборовите: „тутунски насади“, а зборот: „посевите“ се заменува со зборовите: „тутунски насади“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Типови на тутун

За земјоделско производство се користат растенија од културниот вид *Nicotiana tabacum* L. со следните типови на тутун:

1. ориенталски - ароматични типови на тутун (сушени на сонце, sun – cured)
2. полуориенталски типови на тутун (сушени на сонце, sun – cured)
3. крупнолисни типови на тутун со подтиповите
 - 3.1 тутун сушен со топол воздух во посебни објекти (flue - cured)
 - 3.2 светол тутун сушен под сенка (light air - cured),
 - 3.3 темен тутун сушен под сенка (dark air - cured) и
 - 3.4 тутуни сушени на оган (fire - cured).“

Член 3

Во членот 3 точката 2 се менува и гласи:

„неконечно сертифицирано семе е произведено семе од сите категории, кои во постапката за официјално сертифицирање било утврдено дека ги исполнува услови од прилогот 1, кој е составен дел на овој правилник; “

Точката 3 се менува и гласи:

„конечно сертифицирано семе е семе од сите категории, кои во постапката односно анализите извршени од акредитирана лабораторија е утврдено дека семето ги исполнува условите во поглед на квалитетот наведени во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и за кое е издаден сертификат за конечно сертифицирани семе од Управата за семе и саден материјал; “

Точката 5 се менува и гласи:

„лицата кои вршат контрола и земаат мостри и акредитираните лаборатории под службен надзор се физички или правни лица кои ги исполнуваат пропишаните услови во согласност со Законот, овластени од Управата за семе и саден материјал, за вршење прегледи под службен надзор, земање на мостри под официјален надзор и за тестирање на семенски материјал под официјален надзор;“

По точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:

„14. Тутунско семе со обвивка, е семе специјално обработено и обложено со материја во форма на: пилирано, инкрустрирано, гранулирано семе или ленточно семе. “

Член 4

Во членот 4 став (1) точка б) во алинејата 2 зборот: „основно“ се заменува со зборот: „сертифицирано“.

Член 5

Во членот 5 во насловот зборовите: „не конечно“ се заменуваат со зборот: „неконечно“.

Член 6

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

„По исклучок на одредбите од член 4 и член 5 од овој правилник, официјално се сертифицира и се пушта во трговија семе од категориите на предосновно семе и основно семе, иако не ги исполнуваат условите во поглед на ртливост од прилог 2 од овој правилник.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„По исклучок на одредбите од член 4 од овој правилник, официјално се сертифицира и се пушта во трговија до првиот примател, семе од категориите основно семе и сертифицирано семе, иако официјалниот преглед со кој се утврдува дали семето одговара на условите за ртливост од прилог 2 од овој правилник, се уште не е завршен.“

Член 7

Во членот 8 став (2), во алинејата 4 зборовите: „за-сеан семенскиот“ се заменуваат со зборовите: „насаден тутунскиот“.

Во алинејата 5 зборот: „ претходни “ се заменува со зборот: „ претходни “.

Во ставот (4) зборот: „посев“ се заменува со зборот: „насад“.

Член 8

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:

„Парцелата е соодветна за производство на семенски материјал за одделен тип, односно сорта на тутун, доколку таа најмалку една претходна вегетациона сезона не била насадена со тутун.“

Член 9

Во членот 10 ставот (1) се менува и гласи:

„Тутунски насад кој се опрашува на друг начин (туѓооплоден), треба да е оддалечен од насади од ист тип и сорта кои се извори на цветен полен, за да се спречи несаканото опрашување на семенскиот насад.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Тутунски насад треба од другите насади со тутун да е заштитен со природна или со вештачка изолација за да се спречи туѓо опрашување и мешање на семето за време на бербата.“

Во ставот (3) зборот: „посеви“ се заменува со зборот: „насади“.

Член 10

Членот 12 се менува и гласи:

„Условите во поглед на здравствена состојба на семенските насади од тутун се наведени во прилогот 1 од овој правилник.“

Член 11

Во членот 14 во ставот (1) зборот: „проценка“ се заменува со зборот: „процена“.

Во ставот (3) по зборот: „сортата“, сврзникот: „и“ се заменува со сврзникот: „а“.

Во ставот (4) зборот: „посеви“ се заменува со зборот: „насади“, а по зборот: „поле“ се додава зборот: „се“.

Член 12

Во членот 17 во ставот (3) зборовите: „е наведена“ се заменуваат со зборовите: „се наведени“.

Во ставот (5) зборот „партија“ се заменува со зборот: „партијата“.

Член 13

Во членот 20 во ставот (2) во алинејата 1 зборот: „љилјакова“ се заменува со зборот: „виолетова“.

Во ставот (6) зборот: „издава“ се заменува со зборот: „издаваат“.

Член 14

Во членот 21 во ставот (1) зборот: „Пакувањето“ се заменува со зборот: „Пакувањата“.

Во ставот (3) зборот: „Пакувањето“ се заменува со зборот: „Пакувањата“.

Во ставот (5) зборот: „сеуште“ се заменува со зборовите: „се уште“.

Член 15

Во членот 22 во ставот (2) зборот: „затварање“ се заменува со зборот: „затворање“.

Член 16

Во членот 25 во ставот (6) зборот: „претходната“ се заменува со зборот: „претходната“.

Во табелата зборот: „претходната“ се заменува со зборот: „претходната“.

Во ставот (7) по зборовите: „По исклучок“ зборот: „на“ се заменува со зборот: „од“.

Член 17

Прилозите 1, 2, 3, 4 и 7 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4 и 7 кои се составен дел на овој правилник.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.110-202/3
6 јули 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

УСЛОВИ ЗА СЕМЕНСКИ НАСАДИ НА ТУТУН**Методи за вршење на стручна контрола за тутун**

Кај тутунот задолжителни се најмалку три (3) прегледи.

Првиот преглед се врши во фаза на бутонизација на тутунот. Со овој преглед се утврдува чистотата на сортата, изгледот и изедначеноста на насадот, како и здравствената состојба на насадот.

Вториот преглед се врши кога растенијата се во фаза на полно цветање. Со овој преглед се утврдува идентитетот на сортата, чистотата на сортата, општиот изглед и полегнувањето на насадот, како и здравствената состојба на насадот.

Третиот преглед се врши во фаза на млечна зрелост на семето каде што се утврдува очекуваниот принос на семе, како и здравствената состојба на насадот.

Утврдувањето на здравствената состојба на насадот се врши согласно Законот за здравје на растенијата.

Идентитетот на сортата и чистотата на видот на насадот од тутун се утврдува со детален преглед на мострата на контролната единица во сите 3 (три) прегледи.

Насадот треба да е со нормален склоп на растенија по единица површина: кај ориенталските сорти на тутун околу 150 000 растенија на 1 ha, кај полуориенталските сорти на тутун околу 80 000 растенија на 1 ha и кај крупнолистните сорти на тутун околу 25 000 растенија на 1 ha, со максимални отстапувања до 20%.

Насадот на тутун нема да се одобри како семенски, ако се утврди дека:

- има присуство над дозволениот број на растенија од други типови и сорти на тутун, согласно прилог бр. 1 точка 1.2 од овој правилник;
- не се исполнети условите пропишани со нормите за најмала просторна изолација на семенските насади од насадите на други типови и сорти со кои се вкрстосуваат, согласно точка 1.1, прилог бр. 1 од овој правилник;
- полегнувањето на растенијата во насадот во млечна зрелост е повеќе од 20%. Ако насадот е полегнат само во еден дел од парцелата нема да се признае само тој дел;
- неизедначеноста на насадот е повеќе од 20% од вкупната површина. При оценување на изедначеноста се зема фенотипската униформност на насадот, густината и степенот на оплодување на растенијата;
- не се исполнети условите за здравствена состојба на насадот пропишани согласно Законот за здравје на растенијата.
- не се исполнети и другите услови пропишани со методите за одобрување на семенски насади на тутун.

1. Услови за сорти на тутун**1.1. Изолација**

Семенскиот насад со тутун - *Nicotiana tabaccum* L, мора да биде оддалечен од соседните извори на цветен полен, кој би можел да предизвика несакано туѓо опрашување, најмалку:

- основно семе 600 метри изолација,
- сертифицирано семе 500 метри изолација.

Горенаведените растојанија може да се намалат, доколку постои заштита (на пример: насад на високи растенија или појас на шума) од несаканото туѓо опрашување. Семенскиот насад со тутун нема потреба да биде изолиран ако во околината има насад со тутун од машкостерилни сорти.

1.2. Сортна чистота

Најголем дозволен број на растенија кои очигледно не припаѓаат на сортата, во семенскиот насад кај сите типови и сорти на тутун, не смее да надминува:

- 1 растение на 100 m² во насад наменет за производство на основно семе,
- 2 растенија на 100 m² во насад наменет за производство на сертифицирано семе.

Прилог 2

УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ НА СЕМЕТО

Семето мора да ги исполнува следниве услови во поглед на: влага, сортна чистота, 'ртливост, аналитичка чистота и присуство на семиња од други видови растенија:

Вид	Категорија	Најголема содржина на влага во семето ¹ (во %)	Сортна чистота најмалку ² (во %)	Вкупна 'ртливост најмалку (во %)	Аналитичка чистота најмалку (во %)	Присуство на други видови
1	2	3	4	5	6	7
Nicotiana	О	10	97	70	97	5
tabaccum L	С	10	97	70	97	5

¹ Содржината на влагата се одредува во мострите на семе земени по случаен избор и доколку постои сомнеж дека најголемата содржина на влага е над дозволената граница.

² Сортната чистота се проверува при преглед на тутунски насад на поле во согласност со условите од прилог 1:

- О (основно семе) најмногу 1 растенија од друг тип
- С (сертифицирано семе) најмногу 2 растенија од друг тип

Прилог 3

ПАРТИИ НА СЕМЕ

Најголема дозволена големина на партија и големина на мостра

Вид	Најголема маса на партија семе до (kg)	Најмала маса на мостра од одделна партија (g)	Маса на просечна мостра на семе за анализа на квалитетот (g)	Маса на мостра за одредување чистота и присуство на семе од други видови растенија (g)
1	2	3	4	5
Nicotiana tabaccum L	10 000	50	25	5

Најголема маса на партијата семе не смее да надмине повеќе од 5%.

За *Nicotiana tabacum* L. Тутун, кое е во вид на семе со обвивка, најголемата маса на партија семе, најмалата маса на одделна партија и масата за одредување на бројот на примеси е според нормите од точка 9.3 од *Правилник за начинот на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/07).

ЕТИКЕТИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА ОФИЦИЈАЛНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА СЕМЕТО**1. Етикетите за предосновно семе ги содржат следниве податоци:**

- Органот за сертифицирање, држава,
- "Вид" - македонско и латинско име,
- "Тип",
- "Сорта": име на сортата како што е наведено во националната сортна листа,
- "Категорија" предосновно семе со наведување на бројот на генерацијата до категоријата на сертифицирано семе, односно категорија на сретифицирано семе од првата генерација,
- "Држава на производство",
- "Број на партија",
- "Земени мостри", / (месец и година),
- "Маса на пакувањето" или "број на семиња",
- "Третирано" име на фитофармацевтското средство или додатокот за обложување,
- "Правила и стандарди на ЕУ".

2. Етикетите за основно и сертифицирано семе ги содржат следните податоци:

- Органот за сертифицирање, држава,
- "Вид" македонско и латинско име,
- "Тип",
- "Сорта" име на сортата како што е наведено во националната сортна листа,
- "Категорија",
- "Држава на производство",
- "Број на партија",
- "Земени мостри", / (месец и година),
- "Маса на пакувањето" или "број на семиња",
- "Третирано" име на фитофармацевтското средство или додатокот за обложување,
- "Правила и стандарди на ЕУ".

Кај хибридни сорти или кај самооплодни линии, покрај името на сортата се наведува:

- кај основно семе: име на родителската компонента, со наведување на конечната сорта и со допишување "компонента",
- кај сертифицирано семе: име на сортата и со допишување "хибрид".

Кога била повторно анализирана, најмалку ртливоста на семето, се наведува "Повторно земени мостри (месец и година)" и се наведува органот кој ја извршил повторната анализа на квалитетот. Податоците за повторната анализа на квалитетот на семето, се наведуваат на официјална етикета, која се додава кон претходно издадената официјална етикета.

Доколку е наведена масата на семето и доколку се употребени гранулирани фитофармацевтски средства, материјалите за обложување или други тврди додатоци, се наведува видот на додатокот, како и приближниот однос помеѓу масата на чисти семиња и вкупната маса.

Прилог 7
Образец 3

Орган кој го издава сертификатот

Број _____

Датум _____

Место _____

СЕРТИФИКАТ Бр.

За извршена стручна контрола на произведениот семенски материјал од тутун

1. Снабдувач _____
2. Место-адреса _____
3. Регистерски број во регистерот за снабдувачи _____
4. Вид _____
5. Тип _____ Сорта/хибрид _____
6. Категорија _____
7. Година на производство _____
8. Број и дата на сертификатот на употребеното семе и име на органот кој го издал _____
9. Број на парцелата _____
10. Површина на семенскиот насад _____ (ha)
11. Очекуван принос на недоработено семе _____ (kg/ha)
12. Вкупно количество на недоработено семе _____ (kg)

Врз основа на чл. 17 и 59 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18) и записникот број _____ од _____.20____ година за извршена стручна контрола на произведениот семенски материјал се потврдува дека производството на наведениот семенски материјал е извршено под контрола на стручно и овластено лице од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Овластено стручно лице

М.П.

(Име и презиме)

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2319.

Прз основа на член 184 став 1 точка j, а во врска со член 89 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-51 од 19.06.2020 година од страна на Македонска берза АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Иван Штеријев за главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.7.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Иван Штеријев, дипломиран економист од Скопје, за главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Иван Штеријев за главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје важи до 29.5.2024 година согласно Одлуката на Собрание на акционери на Македонска берза АД Скопје бр.02-686/1 од 29.5.2020 година за именување на членови на Одборот на директори и Одлуката на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје бр.02-736/1 од 12.6.2020 година за именување на главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 со денот на разрешување на Иван Штеријев од функцијата главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-51
7 јули 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 184 paragrafi 1 pika j, e në lidhje me nenin 89 тë Ligjit тë Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/2020), duke iu përgjigjur Kërkesës nr. PA1 08-51 datë 19.6.2020 тë Bursës së Maqedonisë SHA Shkup për dhënien e pëlqimit për emërimin e personit Ivan Shteriev drejtor kryesor ekzekutiv тë Bursës së Maqedonisë SHA Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 7.7.2020, miratoi:

АКТ ВЕНДИМ

1. Jepet pëlqim për emërimin e Ivan Shterievit, ekonomist i diplomuar nga Shkupi, si drejtor kryesor ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë SHA Shkup.

2. Pëlqimi për emërimin e Ivan Shterievit si drejtor kryesor ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë do vlejë deri më datë 29.5.2024 në përputhje me Vendimin e Kuvendit të

Aksionarëve тë Bursës së Maqedonisë SHA Shkup nr.02-686/1 datë 29.5.2020 për emërimin e anëtarëve тë Bordit të drejtorëve dhe Vendimin e Bordit të drejtorëve тë Bursës së Maqedonisë SHA Shkup nr.02-736/1 datë 12.6.2020 për emërimin e drejtorit kryesor ekzekutiv тë Bursës së Maqedonisë SHA Shkup.

3. Ky aktvendim pushon тë vlejë edhe para kalimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 me ditën e shkarkimit të Ivan Shterievit nga funksioni i drejtorit kryesor ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë SHA Shkup, me ditën e tërheqjes së pëlqimit për emërim të një drejtori nga ana e Komisionit të Letrave me Vlerë тë Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në raste тë tjera тë përcaktuara me ligj.

4. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 08-51 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
7.7.2020 година сë Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**

2320.

Прз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на Агроплод АД Ресен, поднесено на ден 10.6.2020 година од Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.7.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало Прехранбена индустрија Свисслион ДОО увоз-извоз Скопје (со скратен назив: Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје), се издава дозвола за давање понуда за преземање на Агроплод АД Ресен. Понудата за преземање ја дава НЛБ Банка АД Скопје - Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје.

2. Понудата за преземање се однесува на 8.364 обични акции со право на глас издадени од Агроплод АД Ресен.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 13.530 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на објавување на понудата за преземање.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 10-47
7 јули 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 31 тë Ligjit тë Bartjes сë Shoqërive Aksionare (Gazeta Zyrtare e Republikës сë Maqedonisë nr.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës сë Maqedonisë сë Veriut nr.31/2020), duke iu përgjigjur Kërkesës për marrjen e lejes сë ofertës për bartje тë Agroplod SHA Resnjë, тë parashtruar më datë 10.6.2020 nga Industria e Ushqimit Svisllion SHPK Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës сë Maqedonisë сë Veriut në seancën e mbajtur më datë 7.7.2020, miratoi këtë:

A K T V E N D I M
PËR DHËNIEN E LEJES SË OFERTËS PËR BARTJE

1. Shoqërisë tregtare тë tregtisë, prodhimit dhe тë shërbimeve me shumicë dhe pakicë Industria e Ushqimit Svisllion SHPK import-eksport Shkup (me emërtim тë shkurtë: Industria e Ushqimit Svisllion SHPK Shkup) i jepet leje për dhëniен e ofertës për bartje тë Agroplod SHA Resnjë. Ofertën për bartje e jep NLB Banka SHA Shkup – Shërbimi i shërbimeve тë letrave me vlerë, në emrin dhe llogarinë e Industrisë сë Ushqimit Svisllion SHPK Shkup.

2. Oferta e bartjes u referohet 8.364 aksioneve тë zakonshme me тë drejtë vote тë emetuara nga Agroplod SHA Resnjë.

3. Blerja e letrave me vlerë do тë kryhet me çmim prej 13.530 denarë për aksion.

4. Afati i pranimit тë ofertës është 30 ditë nga dita e publikimit тë ofertës për bartje.

5. Bartësi sipas pikës 1 тë këtij aktvendimi është i obliguar që t'i kryejë тë gjitha detyrimet në afatin dhe mënyrën e paraparë me ligjin dhe ofertën për bartje.

6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn zbatimin e tij.

7. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës сë Maqedonisë сë Veriut“.

Numër PA1 10-47
7.7.2020 година
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
сë Maqedonisë сë Veriut
Kryetarja,
Mr.Sc. **Nora Aliti**



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020185